



Република Македонија

Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување

Republic of Macedonia

Agency for Supervision of Fully Funded Pension Insurance

Месечен билтен 10. 2008 /

Monthly Bulletin 10. 2008



Табела 1: Дистрибуција на членството во задолжителните пензиските фондови според нивниот статус

Table 1: Distribution of the Mandatory Pension Fund Membership by their Status

Пензиски фонд / Pension Fund	Доброволни / Voluntary	Задолжителни / Mandatory				Вкупно / Total
		Со договор / With contract	Распределени / Allocated	Времено распределени / Temporary allocated *	Вкупно / Total	
30.09.2008						
НПФ / NPF	29.922	36.823	19.128	3.780	59.731	89.653
КБ Прв / KB Prv	35.786	36.986	20.803	4.318	62.107	97.893
ВКУПНО / TOTAL	65.708	73.809	39.931	8.098	121.838	187.546
31.10.2008						
НПФ / NPF	30.045	38.006	19.459	3.768	61.233	91.278
КБ Прв / KB Prv	35.887	38.054	21.138	4.331	63.523	99.410
ВКУПНО / TOTAL	65.932	76.060	40.597	8.099	124.756	190.688

* *Осигурениците кои задолжително членуваат во вториот столб веднаш по вработувањето, времено се распределуваат од страна на МАПАС во задолжителен пензиски фонд по случаен избор, со цел да се обезбеди оцлодување на нивните средства од самиот почеток на членството во задолжителен пензиски фонд. Овие осигуреници имаат рок од 3 месеци да одберат во кој задолжителен пензиски фонд ќе членуваат. Доколу по истекот на тој рок, не одлучат во кој задолжителен пензиски фонд ќе членуваат, тогаш остануваат членови во пензискиот фонд во кој биле времено распределени.* / *The insured persons, who are mandatory members of the second pillar, have been temporarily allocated by MAPAS to a Mandatory Pension Fund by a random choice immediately after their employment, to ensure that their assets will be invested from the starting day of their Mandatory Pension Fund membership. These persons have the right to choose a Mandatory Pension Fund to which they will approach within a 3-month period. In case they do not make the choice by their own by the end of that period, they will remain members of the Mandatory Pension Fund to which they were temporarily allocated.*


Табела 2: Вредност на нето средствата на задолжителните пензиски фондови и на сметководствените единици на задолжителните пензиски фондови

Table 2: Value of the Mandatory Pension Funds Net assets and the Mandatory Pension Funds Accounting Units

Датум / Date	Нето средства (во милиони денари) / Net assets (in millions of denars)		Вредност на сметковод. единица / Accounting Unit Value	
	НПФ / NPF	КБ Прв / KB Prv	НПФ / NPF	КБ Прв / KB Prv
30.09.2008	2.031,36	2.520,14	105,557204	111,454181
10.10.2008	2.019,54	2.509,18	102,282891	108,593221
20.10.2008	2.055,75	2.564,02	102,944969	109,620836
31.10.2008	2.054,45	2.571,29	101,498907	108,569743

Слика 1: Вредност на нето средствата на задолжителните пензиски фондови

Figure 1: Value of the Mandatory Pension Funds Net assets



Слика 2: Вредност на сметководствените единици во задолжителните пензиските фондови

Figure 2: Value of the Mandatory Pension Funds Accounting Units

